



Нова MICRA



Ценовник на моделот

Модел	ccm	KW/KS	Емисија CO2 (комбинирано возење g/km)	EURO Стандард	Продажна цена со ДДВ (евра)	Продажна цена со ДДВ (ден.)
VISIA						
MICRA 1.0 VISIA	998	52/71	103	EURO6	13,800 €	855,600 ден.
MICRA 0.9 IG-T VISIA	898	66/90	99	EURO6	15,200 €	942,400 ден.
MICRA 1.5 DCi VISIA	1461	66/90	85	EURO6	16,500 €	1,023,000 ден.
ACENTA						
MICRA 1.0 ACENTA	998	52/71	103	EURO6	14,600 €	905,200 ден.
MICRA 0.9 IG-T ACENTA	898	66/90	99	EURO6	15,900 €	985,800 ден.
MICRA 1.5 DCi ACENTA	1461	66/90	85	EURO6	17,200 €	1,066,400 ден.
N-CONNECTA						
MICRA 0.9 IG-T N-CONNECTA	898	66/90	99 (16") / 104 (17")	EURO6	16,800 €	1,041,600 ден.
MICRA 1.5 DCi N-CONNECTA	1461	66/90	85 (16") / 92 (17")	EURO6	18,500 €	1,147,000 ден.
TEKNA						
MICRA 0.9 IG-T TEKNA	898	66/90	104 (17")	EURO6	17,900 €	1,109,800 ден.
MICRA 1.5 DCi TEKNA	1461	66/90	92 (17")	EURO6	19,500 €	1,209,000 ден.



Нова MICRA



Ценовник на опции

Опции	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Продажна цена со ДДВ (евра)	Продажна цена со ДДВ (ден)
Металик боја	O	O	O	O	700 €	43,400 ден.
Nissan Connect - навигација	-	O (NC)	S	S	350 €	21,700 ден.
Интелигентен клуч	-	-	O (IK)	S	350 €	21,700 ден.
Автоматска клима + Интелигентен клуч	-	O (AC)	-	S	450 €	27,900 ден.
Задни паркинг сензори + задна камера за паркирање	-	O (RM)	-	S	350 €	21,700 ден.
Around view монитор,AVM Камера 360 (возможно само со пакет опции: Bose+Интелигентен клуч или Инт. Клуч + LED светла)	-	-	O (AM)	-	700 €	43,400 ден.
Around view монитор, AVM Камера 360 (возможно само со опција LED светла)	-	-	-	O (AM)	500 €	31,000 ден.
Предни светла за магла + затемнети задни стакла	-	O (FL)	S	S	350 €	985,800 ден.
16" алуминиумски фелни	-	O (16)	S	-	450 €	1,066,400 ден.
Седишта обложени со кожа (црна / сива)	-	-	-	O (LS)	900 €	
Пакет Safety (Интелигентно нужно сопирање со систем за препознавање на пешаци, авт. долги светла, магленки, сензор за дожд и авт.вклучување на бришачи, интелигентен систем за предупредување при ненамерно напуштање на возната лента)	O (SP)	O (SP)	-	-	550 €	1,041,600 ден.
Пакет Safety (Интелигентно нужно сопирање со систем за препознавање на пешаци, авт. долги светла, сензор за дожд и авт. вклучување на бришачи, интелигентен систем за предупредување при ненамерно напуштање на возната лента)	-	-	O (SP)	S	500 €	1,147,000 ден.
Bose Personal аудио систем	-	-	O (B)	-	600 €	
LED предни светла	-	-	O (LE)	O (LE)	600 €	1,109,800 ден.



Нова MICRA



Ценовник на персонализација

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА:	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Продажна цена со ДДВ (евра)	Продажна цена со ДДВ (ден)
Внатрешна персонализација Портокалова (достапно само доколку на возилото се нарача Надворешна персонализација)	-	O (INO)	O (INO)	O (INO)	600 €	37,200 ден.
Внатрешна персонализација Сина (достапно само доколку на возилото се нарача Надворешна персонализација)	-	O (INB)	O (INB)	-	600 €	37,200 ден.
Внатрешна персонализација Црвена (достапно само доколку на возилото се нарача Надворешна персонализација)	-	-	-	O (INR)	900 €	55,800 ден.
Надворешна персонализација Раск (Сина/Портокалова/Црна/Chrome): поклопци на ретровизорот, странични лајсни и лајсни на браниците во боја на пакетот. Се испорачува со 16" неперсонализирани алуминиумски фелни (во цена на пакетот).	-	O (X1B/C/O/M)	-	-	750 €	46,500 ден.
Надворешна персонализација Раск (Сина/Портокалова/Црна/Chrome): поклопци на ретровизорот, странични лајсни и лајсни на браниците во боја на пакетот. На опремата Tekna не е возможно Надворешна персонализација Раск во сина боја.	-	-	O (X1B/C/O/M)	O (X1B/C/O)	500 €	31,000 ден.
Надворешна персонализација Раск plus (Blue/Orange/Black/Chrome): Надворешна персонализација Раск + 17" персонализирани алу. Фелни во боја на пакетот. На опремата Tekna не е возможна Надворешна персонализација Раск plus во сина боја	-	-	O (X2B/C/O/M)	O (X2B/C/O)	600 €	37,200 ден.
Надворешна персонализација Раск ultimate 2 (делумична налепница на поклопот на моторот и кровот): Црна /Сребрена и ПортокаловаS. Достапно само со Надворешна персонализација Раск plus.	-	-	-	O (CBS/CBO)	350 €	21,700 ден.
Надворешна персонализација Раск ultimate 3 (налепници на поклопот на моторот и кровот): Црна/Црна. Достапно само со Надворешна персонализација Раск plus.	-	-	-	O (DBB)	350 €	21,700 ден.



Нова MICRA



Опрема

VISIA сервиска опрема

Сигурност

ABS - систем против блокирање на тркалата
ESP - електронски надзор за стабилност на возилото
FEB - интелигентно нужно кочење
EBD - распределба на силата на кочење
NBAS - помош при нагло кочење
Воздушни перничииња (возач и совозач)
Странични воздушни перничииња (возач и совозач)
Воздушни завеси (возач и совозач)
По висина подесиви сигурносни појаси напред
Резервен клуч
ISOFIX држачи за детско седиште
Hill start assist - помош при тргнување на нагорнина

Внатрешност

Клима уред со полен филтер
Деллива задна клупа (60:40)
Аудио систем, радио RDS
Приклучок за USB/i-Pod
Приклучок 12V
2 звучници
Bluetooth
Патен компјутер
Серво управувач подесуван по висина и длабочина
Сензор на надворешна температура, индикатор за промена на степенот на пренос
Електрично подигнување на стаклата од предните врати
Држачи за чаши
4 наслони за глава
Навлаки на седиштата во црна ткаенина
Мек наслон за колено
Огледало на штитникот за сонце (возач и совозач)
Можност за регулација на возачкото седиште по висина
Осветлување на багажниот простор

Надворешен изглед

Челични фелни 15" со украсни поклопци
Поклопци на ретровизорот во црна боја, ел. подесиви, рачно преклопливи, со покажувачи на смерот
Тонирано стакло
Халогенски предни светла и LED дневни светла
Рачки на предните врати во црна боја
Рачки на задни врати во С столб
Заден спојлер

Техника

Далечинско централно заклучување
Систем за контрола на притисок на пневматици (TPMS)
Ограничувач на брзина
ISS Start/stop систем (освен на 1.0)
Автоматско вклучување на светлата

ACENTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА VISIA

Внатрешност

Навлаки на седиштето во сиво-црна ткаенина со шевови
5" Drive Assist TFT заслон на инструмент таблата
Рачка на менувачот, управувач, вентилациски отвори со сатен сива декорација
Хромирани внатрешни рачки
Команди на управувачот за темпомат, аудио уред и патен компјутер
Аудио систем, радио, RDS со 7" екран чувствителен на допир
4 звучници
Apple CarPlay - пресликување со Apple iPhone

Надворешен изглед

Поклопци на ретровизорите во боја на возилото
Рачки на предни врати во боја на возилото
Челични фелни 16" со украсни поклопци

Техника

Темпомат

N-CONNECTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА ACENTA

Внатрешност

Автоматски клима уред
Управувач обложен со кожа
Nissan Connect систем за навигација со CD MP3 читач
Амбиентално осветлување пред менувачот

Надворешен изглед

Затемнети задни прозори
Предни светла за магла
Електрично преклопливи ретровизори со функција за греење и LED покажувачи на смерот
Алуминиумски фелни 16"

Техника

Сензор за дожд
DAB - Дигитално радио

ТЕКНА СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА N-CONNECTA

Внатрешност

Рачки на менувачот обложени со декорирана кожа
Рачки за кочницата за паркирање обложени со кожа
5 наслони за глава
Интелигентен клуч + start/stop копче
BOSE Personal аудио систем: 6 звучници (2 звучници со наслон за глава на возачот)
Задни сензори и задна камера за паркирање

Надворешен изглед

Алуминиумски фелни 17"

Техника

Интелигентно нужно кочење со систем за препознавање на пешаци
Систем за предупредување при ненамерно напуштање на возната лента

ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА НА ВОЗИЛОТО ИЗНЕСУВА 3 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ. ГАРАНЦИЈА ЗА КОРОЗИЈА ИЗНЕСУВА 12 ГОДИНИ. АУТОМОТИВ ГРУП ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ, ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО И ЦЕНА БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА

* Цените изразени во евра се информативни и се пресметани по курс 62

* При избор на возило и конфигурација на опрема и мотори Ве молиме да се консултирате со продажните советници околу точната сервиска и дополнителна опрема како и крајна цена на Вашето возило поради можни премини од пониска стапка во повисока стапка на акциза